



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Број 21

Среда, 5 јуни 1963

Скопје

Год. XIX

Претплатата за 1963 год. изнесува 1.800 дин. Овој број чини 32 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

115.

На основа член 89 став 2 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62). Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА СТОПИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ И СТОПАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА

1. Се дава согласност на Одлуката за стопите на основните придонеси за инвалидско и пензиско осигурување и стопата на придонесот за додаток на деца, донесена од Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците на Народна Република Македонија под бр. 07-618/1 од 1. III. 1963 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 09-674/1

25 март 1963 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Филип Брајковски, с. р.

Потпретседател,
Ристо Цунов, с. р.

116.

На основа член 92 став 2 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62). Извршниот совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА СТОПИТЕ НА ДОДАЈНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Се дава согласност на Одлуката за стопите на додајните придонеси за инвалидско осигурување, донесена од Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците на Народна Република Македонија под број 07-620/1 од 1. III. 1963 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 09-674/2

25 март 1963 година

Скопје

ИЗВРШЕН СОВЕТ

Секретар,
Филип Брајковски, с. р.

Потпретседател,
Ристо Цунов, с. р.

117.

На основа член 39 а во врска со член 47 став 2 од Основниот закон за заштита на добитокот од заразните болести („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 26/54) и член 41 од Уредбата за пренесување работи во надлежност на сојузни и републички органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 18/58), Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство донесува

НАРЕДБА

ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРЕЗЕМАЊЕ ЗАШТИТНИ МЕРКИ ПРОТИВ ЛИГАВКАТА И ШАПОТ ВО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УСТАНОВИТЕ

I

Сите стопански организации и установи што имаат папкари се должни на своите работници што не се занимаваат со одгледување на добиток да им забранат да влегуваат кај добитокот.

II

Без одобрување на општински ветеринарен инспектор се забранува влегување и премин на надворешни лица и превозни средства во стопанскиот двор, сите простории каде се држи добиток, испустите и пасиштата на стопанските организации и установи што имаат папкари.

III

Сите стопански организации и установи што имаат папкари се должни пред влезот во стопанскиот двор и пред секоја штала односно обор да направат дезинфекциска бариера со 2% раствор од каустична сода.

IV

Пренесување на добитокот од еден во друг погон или од еден во друг објект за добиток на иста стопанска организација односно установа може да се врши само во согласност на одговорниот ветеринарен стручњак во стопанската организација односно установата.

V

Сите работници што работат кај добитокот задолжително да бидат снабдени со работнички алишта и гумени чизми и прибор за миеење и дезинфекција на рацете. Работничките алишта и гумените чизми можат да се носат само во стопанскиот двор, просториите каде се држи добиток, испустите и пасиштата.

VI

Прекршителите на оваа наредба ќе се казнуваат по одредбите на член 69, 70, 71 и 72 од Основниот закон за заштита на добитокот од заразните болести.

VII

Оваа наредба влегува во сила со донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-1488/1

10 мај 1963 година

Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
Драги Трајановски, с. р.

118.

На основа член 41 а во врска со член 47 став 2 од Основниот закон за заштита на добитокот од заразните болести („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 26/54) и член 41 од Уредбата за пренесување работите во надлежност на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 18/58) и точка II подточка 1 од Одлуката за особено опасните сточни заразни болести и посебните мерки за нивното сузбивање и искоренување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 19/56), Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство донесува

НАРЕДБА

ЗА УБИВАЊЕ НА ЖИВОТНИ ЗАРАЗЕНИ ИЛИ Сомнителни на зараза од лигавка и шап

I

Сите говеда, овци и свињи заразени или сомнителни од заразната болест лигавка и шап во подрачјето на селата Лознани, Брод, Ношпал, Логоварди, Велесело и Карамани во Битолска околина како и во селата во кои допрва ќе биде откриена заразата ќе се убијат и закопаат со кожа.

II

Надоместокот за убиениот добиток ќе се исплатува по Уредбата за надомест на штета настанала со убивање, колење или пцовисување на животните („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 49/54).

III

За спроведување на оваа наредба се грижи Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

IV

Наредбата влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Број 12-1489/1

10 мај 1963 година

Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
Драги Трајановски, с. р.

119.

На основа член 21 став 1 точка 3, член 89 став 2 точка 2 и член 202 став 1 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62) и Одлуката за определување на стопите за социјално осигурување, додаток на деџа и запослување на работници во 1963 година („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 53/62), Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците донесува

О Д Л У К А

ЗА СТОПИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА ИНВАЛИДСКО И ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ И СТОПАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ДОДАТОК НА ДЕЦА

1. Стопата на основниот придонес за инвалидско осигурување се определува на 2,0% од бруто износот на личниот доход на работниците.

2. Стопата на основниот придонес за пензиско осигурување се определува на 2,5% од бруто износот на личниот доход на работниците и 2,5% на вкупниот бруто износ на личниот доход на работниците (дел на основните придонеси за социјално осигурување по дополнителната стопа).

3. Стопата на придонесот за додаток на деџа се определува на 8,0% од бруто износот на личниот доход на работниците.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1963 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Број 07-618/1

1 март 1963 година

Скопје

Претседател,
Михајло Апостолски, с. р.

120.

На основа член 21 став 1 точка 3, член 91 став 2 и член 92 став 1 точка 2 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62) и Одлуката за определување гранки, групи, односно подгрупи организации во кои може да се определи додатен придонес за инвалидско осигурување („Службен весник на НРМ“ бр. 14/63), Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците донесува

О Д Л У К А

ЗА СТОПИТЕ НА ДОДАТНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Додатен придонес за инвалидско осигурување ќе плаќаат сите организации во гранките, во кои може да се определува додатен придонес за инвалидско осигурување, според точка 1 од Одлуката за определување гранки, групи, односно подгрупи организации во кои може да се определи додатен придонес за инвалидско осигурување.

2. Стопите на додајните придонеси за инвалидско осигурување се определуваат според процентот на инвалидизирање на осигурениците запослени во организациите на поодделни гранки и изнесуваат:

- а) 0,60% од бруто износот на личниот доход на работниците за гранката 115-00 Металургија на обоени метали
- б) 0,50% од бруто износот на личниот доход на работниците за гранките:
 - 127-00 Прехранбена индустрија
 - 129-00 Тутунова индустрија
 - 411-00 Проектирање
 - 412-00 Градење
 - 413-00 Монтажа
 - 812-00 Комунална дејност
- в) 0,30% од бруто износот на личниот доход на работниците за гранките:
 - 112-00 Производство и преработка на јаглен
 - 121-00 Индустрија на градежни материјали
 - 124-00 Текстилна индустрија
 - 125-00 Индустрија на кожа и обувки
 - 511-00 Железнички сообраќај

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1963 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Број 07-620/1

1 март 1963 година
Скопје

Претседател,

Михајло Апостолски, с р.

121.

На основа член 198 и 199 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците донесува

О Д Л У К А

ЗА ПРЕЦОС НА РАБОТИТЕ И ОБВРСКИТЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ И НА РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

1. Основните средства на Републичкиот завод за социјално осигурување се пренесуваат во деловниот фонд на Републичкиот завод за социјално осигурување.

2. Непокриениот вишок расходи над приходите (кусок) од 3.220.694.030 динари се пренесува на фондовите на Републиката заедница за социјално осигурување и тоа: на товар на фондот за инвалидско осигурување динари 329.154.930, на фондот за пензиско осигурување динари 758.473.440 и фондот за додаток на деца динари 2.133.065.660.

3. Долгот при Стопанската банка на Народна Република Македонија на име кредит без интерес одобрен за покривање на непокриените вишоци на расходи над приходите во фондот за долгорочно осигурување од 3.350.976.476 динари и долгот при

истата банка за одобрен кредит со интерес за равномерно прилив на средства од 200.000.000 динари се пренесуваат како обврска на фондовите на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците.

4. Средствата на фондот за превентивна здравствена заштита од 924.142 динари и средствата на резервата на фондот за здравствено реосигурување од 77.179.817 динари се пренесуваат во резервата на фондот на здравственото реосигурување на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците.

5. Долгот при Инвестиционата банка на ФНРЈ — Филијала на Народна Република Македонија во Скопје од 19.324.788 динари за одобрен долгорочен кредит со интерес за изградени 9 стана во зградата на „Авто-Македонија“, Скопје, улица „Железничка“ број 8, се пренесува како обврска на фондовите на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците.

6. Сите останати средства — обврски и побарувања — утврдени со завршната сметка за 1962 година се пренесуваат на Републичкиот завод за социјално осигурување.

Сите деловни книги на Заводот се заклучуваат под 31. XII. 1962 година.

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1963 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Број 07-1013/1

10 април 1963 година
Скопје

Претседател,

Михајло Апостолски, с р.

122.

На основа член 37 точка 4, член 113 став 2 и член 116 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците донесува

О Д Л У К А

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

1. Заради спроведување на задолжително здравствено реосигурување, кај Републичкиот завод за социјално осигурување се формира фонд за задолжително здравствено реосигурување (во натамошен текст — фонд за реосигурување).

2. Задолжителното здравствено реосигурување според оваа одлука се спроведува за следниве ризици:

- 1) заболување од ТБЦ,
- 2) повреда на работа и професионално заболување,
- 3) заболување од душевни болести,
- 4) поголем број на запослени жени — осигуреници,

5) поголем број на членови на фамилии.

3. Како случаи опфатени со реосигурување во смисла на точка 2 на оваа одлука се сметаат:

1) секој отсутен ден од работа, поради заболување од ТБЦ, повреда на работа и професионално заболување утврден од страна на надлежните органи;

2) секој болнички ден на лекување во специјални болници за душевни болести почнувајќи од 61-от ден на лекувањето, утврден по фактурите на специјалната болница за календарската година;

3) секој осигуреник — жена, односно член на фамилија преку предвидениот просек утврден во календарската година на основа званични статистички показатели.

4. За реосигурување се плаќаат премии за реосигурување (во натамошниот текст — премиите).

Премиите се плаќаат според Тарифата на премиите за задолжително здравствено реосигурување.

5. Висината на надоместот за поодделни случаи за задолжително здравствено реосигурување се утврдува:

1) во износ од 300 динари за секој отсутен ден на заболувањето од ТБЦ,

2) во износ од 250 динари за секој отсутен ден поради повреда на работа и професионално заболување,

3) во износ од 1.200 динари за секој болнички ден на лекување во специјални болници за душевни болести почнувајќи од 61-от ден на лекувањето,

4) во износ од 4.700 динари годишно за секој осигуреник — жена преку 20, 30 осигуреник — жена на 100 активни осигуреници,

5) во износ од 4.700 динари годишно за секој член на фамилија преку 190,3 члена на фамилија на 100 активни осигуреници и лица привремено вон работен однос.

6. Надоместоците определени во точка 4 од оваа одлука се зголемуваат за процент за кој приходите од основниот придонес за здравствено осигурување кај поодделни комунални заедници во просек по еден активен осигуреник и лице привремено вон работен однос, се помали од републичкиот просек на тие приходи. Во случај кога тие приходи кај поодделни комунални заедници во просек по еден активен осигуреник и лице привремено вон работен однос се поголеми од републичкиот просек, надоместоците определени во точка 4 се намалуваат за процент за кој приходите кај поодделни комунални заедници го надминуваат републичкиот просек.

Приходите од основниот придонес ќе се пресметуваат по единствена стопа на основниот придонес од 9,0%.

7. Од средствата остварени со премии за режиски додаток ќе се издвојуваат средства во висина предвидена со Одлуката за висината на режискиот додаток на Републичкиот завод за социјално осигурување.

8. Надоместоците се признаваат во определен постсен износ за секој настанат реосигурен случај.

9. Барањата за надоместоци од фондот за реосигурување ги поднесуваат комуналните заводи

за социјално осигурување по истекот на секое календарско тримесечје.

Барањата за надоместоци се поднесуваат за секоја поодделна комунална заедница за социјално осигурување на работниците.

10. Надоместоците од фондот за реосигурување ќе се пресметуваат на крајот на секое тримесечје за целиот период од почетокот на годината.

11. Републичкиот завод за социјално осигурување ќе ги пропише со упатство роковите за пресметување на премиите и документацијата кон барањата за надоместоци во смисла на оваа одлука.

12. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија, а ќе се применува од 1 јануари 1963 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Број 07-1015/1

10 април 1963 година

Скопје

Претседател,
Михајло Апостолски, с. р.

123.

На основа член 37 точка 4 и член 114 став 1 и 2 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување (Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Собранието на Републиката заедница за социјално осигурување на работниците донесува

ТАРИФА НА ПРЕМИИТЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ

1. Премиите за реосигурување на определени ризици во здравственото осигурување со Одлуката за спроведување на задолжително здравствено реосигурување ќе се пресметуваат и ќе се уплатуваат по стопите определени со оваа тарифа.

2. Премиите за реосигурување изнесуваат:

1) 0,128% за реосигурување на ризици што настануваат во случај на заболувањето од ТБЦ;

2) 0,039% за реосигурување на ризици што настануваат во случај на повреда од работа и професионално заболување;

3) 0,169% за реосигурување на ризици што настануваат во случај на поголем број денови на лекување во болници за душевни болести;

4) 0,016% за реосигурување на ризици што настануваат во случај на поголем број на запослени жени — осигуреници;

5) 0,163% за реосигурување на ризици што настануваат во случај на поголем број на членовите на фамилии.

3. Премиите се пресметуваат од основицата што ја сочинува збирот на личните доходи на работниците (бруто) кои се остваруваат на подрачјето на односната комунална заедница.

Утврдувањето на личниот доход се врши од вкупниот основен придонес, со исклучок на придонесот уплатен за лица осигурани по член 20 од Законот за здравствено осигурување.

4. Премиите за реосигурување по стопите определени во оваа тарифа се пресметуваат месечно. Ко-

нечната пресметка на премиите се врши на крајот на годината со завршните сметки.

5. Оваа тарифа влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1963 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Број 07-1016/1

10 април 1963 година

Скопје

Претседател,

Михајло Апостолски, с. р.

124.

На основа член 21 став 1 точка 4 и член 113 до 118 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците донесува

О Д Л У К А

ЗА ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ФОНДОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1963 ГОДИНА

I

Финансовиот план на фондот за задолжително здравствено ресигурување за 1963 година содржи:

Приходи од премии од	Дин.	531.495.000
Средствата за режиски додаток од	„	19.400.000

Чисти приход од	„	512.095.000
Расходи од	„	512.095.000

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1963 година.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Број 07-1017/1

10 април 1963 година

Скопје

Претседател,

Михајло Апостолски, с. р.

125.

На основа член 21 став 1 точка 4 и член 198 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците донесува

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ФОНДОТ ЗА ДОЛГОРОЧНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1962 ГОДИНА

I

Се усвојува завршната сметка на Фондот за долгорочно осигурување на Републичкиот завод за социјално осигурување за 1962 година во која се искажани:

Чисти приходи од	Дин.	11.059.328.209
Расходи од	„	13.149.399.757

Вишок на расходите над приходите од	„	2.090.071.548
-------------------------------------	---	---------------

II

Вишокот на расходи над приходите, во смисла на одредбите од Одлуката за покривање на непокриените кусоци во фондовите на заводите за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62) се покрива со кредит без интерес.

III

Завршната сметка, согласно точка 2 став 2 од Одлуката за преглед на завршните сметки на државните органи, самостојните установи и фондовите („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 11/62), се поднесува на Службата на општественото книговодство при Народната банка на ФНРЈ — Филијала 802-11, Скопје.

IV

Прилските кон оваа одлука чинат составен дел на завршната сметка.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Број 07-1007/1

10 април 1963 година

Скопје

Претседател,

Михајло Апостолски, с. р.

126.

На основа член 21 став 1 точка 4 и член 198 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците донесува

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ФОНДОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1962 ГОДИНА

I

Се усвојува завршната сметка на Фондот за задолжително здравствено реосигурување за 1962 година во која се искажани:

Чисти приходи од	Дин.	255.319.140
Расходи од	„	286.705.500

Вишок расходи над приходите од	„	31.386.360
--------------------------------	---	------------

II

Вишокот на расходи над приходите, согласно точка 1 став 1 под 1 од Одлуката за покривање на непокриените кусоци во фондовите на заводите за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), во целост се покрива со средствата на резервата на фондот.

III

Завршната сметка, согласно точка 2 став 2 од Одлуката за преглед на завршните сметки на др-

жавните органи, самостојните установи и фондовите („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 11/62), се поднесува на службата на општественото книговодство при Народната банка на ФНРЈ — Филијала 802-11, Скопје.

IV

Прилозите кон оваа одлука чинат составен дел на завршната сметка.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Број 07-1008/1

10 април 1963 година

Скопје

Претседател,
Михајло Апостолски, с. р.

127.

На основа член 21 став 1 точка 4 и член 198 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците донесува

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА 1962 ГОДИНА

I

Се усвојува завршната сметка на Републичкиот фонд за превентивна здравствена заштита за 1962 година во која се искажани:

Средства на фондот од	Дин.	130.950.546
Расходи од	„	130.026.404

Неутрошени средства од	„	924.142
------------------------	---	---------

II

Неутрошените средства, согласно член 198 став 3 точка 2 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување, се пренесуваат во резервата на фондот за здравствено реосигурување.

III

Завршната сметка, согласно точка 2 став 2 од Одлуката за преглед на завршните сметки на државните органи, самостојните установи и фондовите („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 11/62), се поднесува на Службата на општественото книговодство при Народната банка на ФНРЈ — Филијала 802-11, Скопје.

IV

Прилозите кон оваа одлука чинат составен дел на завршната сметка.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Број 07-1009/1

10 април 1963 година

Скопје

Претседател,
Михајло Апостолски, с. р.

128.

На основа член 21 став 1 точка 4 и член 198 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците донесува

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ФОНДОТ ЗА ОДДЕЛНА НАМЕНА ПРИ РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1962 ГОДИНА

I

Се усвојува завршната сметка на Фондот за одделна намена при Републичкиот завод за социјално осигурување за 1962 година во која се искажани:

Средства на фондот од	Дин.	3.837.472
Расходи од	„	3.837.472

Завршната сметка, согласно точка 2 став 2 од Одлуката за преглед на завршните сметки на државните органи, самостојните установи и фондовите („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 11/62), се поднесува на Службата на општественото книговодство при Народната банка на ФНРЈ — Филијала 802-11, Скопје.

III

Прилозите и образложението го чинат составниот дел на завршната сметка.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Број 07-1011/1

10 април 1963 година

Скопје

Претседател,
Михајло Апостолски, с. р.

129.

На основа член 21 став 1 точка 4 и член 198 од Законот за организација и финансирање на социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), Собранието на Републичката заедница за социјално осигурување на работниците донесува

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНА ИЗГРАДБА ПРИ РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 1962 ГОДИНА

I

Се усвојува завршната сметка на Фондот за здравствена изградба при Републичкиот завод за социјално осигурување за 1962 година во која се искажани:

Средства на фондот од	Дин.	2.050.870
Расходи од	„	1.611.500

Неутрошени средства од	„	439.370
------------------------	---	---------

II

Неутрошените средства, согласно точка 1 став 1 под 1 од Одлуката за покривање на непокриени-

те кусоци во фондвите за социјално осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62), ќе се употребат за покривање на преостанатите непокриени вишоци на расходи над приходите од работењето на фондот за долгорочно осигурување во поранешните години.

III

Завршната сметка, согласно точка 2 став 2 од Одлуката за преглед на завршните сметки на државните органи, самостојните установи и фондвите („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 11/62), се поднесува на Службата на општественото книговодство при Народната банка на ФНРЈ — Филијала 802-11, Скопје.

IV

Прилозите и образложението го чинат составниот дел на завршната сметка.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ
Број 07-1010/1

10 април 1963 година

Скопје

Претседател,

Михајло Апостолски, с. р.

130.

На основа член 53 точка 3 и член 87 став 1 од Законот за здравствено осигурување на земјоделците („Службен весник на НРМ“ бр. 14/63), Управниот одбор на фондот за здравствено реосигурување на земјоделците, на седницата одржана на ден 20 април 1963 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНОТО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

1. Заради спроведување на задолжително здравствено реосигурување, кај Републичкиот завод за социјално осигурување се формира Фонд за задолжително здравствено реосигурување на земјоделците (фонд за реосигурување).

2. Задолжителното здравствено реосигурување според оваа одлука се спроведува за ризиците:

1) што настануваат во случај на понизок катастарски приход односно придонес за здравствено осигурување во поделни комунални заедници;

2) што настануваат во случај на поголемо користење на стационарно лекување на заболувањата од ТБЦ и малигни тумори.

3. За реосигурување се плаќаат премии за реосигурување (премии). Премиите се плаќаат по стопите определени со тарифата на премиите за задолжително здравствено реосигурување.

4. Од фондот за реосигурување се признаваат надоместоци на фондвите за здравствено осигурување на земјоделците и тоа:

1) во случај на понизок катастарски приход односно придонес за здравствено осигурување, во 70%-тен износ на разликата во придонесот помеѓу републичкиот просек и просекот на комуналната заедница;

2) во случај на поголемо користење на стационарно лекување од ТБЦ и малигни тумор, по 1200 динари за секој стационарен ден над републичкиот просек.

Приходите од придонесот за здравствено осигурување ќе се пресметуваат по единствена стопа на придонесот од 9%.

5. Барањата за надоместоци од фондот за реосигурување ќе ги поднесуваат комуналните заводи за социјално осигурување, по истекот на секое календарско тримесечје и тоа за секоја поодделна комунална заедница за здравствено осигурување на земјоделците.

6. Надоместоците од фондот за реосигурување ќе се пресметуваат на крајот на секое тримесечје за целиот период од почетокот на годината.

7. Републичкиот завод за социјално осигурување со упатство поблиско ќе го пропише начинот за пресметување на премиите и поднесување на документацијата кон барањата за надоместоци во смисла на оваа одлука.

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1963 година.

УПРАВЕН ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Број 07-932/1

20 април 1963 година

Скопје

Претседател,

Наум Пејов, с. р.

131.

На основа член 78 став 1 и член 87 став 1 од Законот за здравствено осигурување на земјоделците („Службен весник на НРМ“ бр. 14/63), Управниот одбор на фондот за здравствено реосигурување на земјоделците, на седницата одржана на ден 20 април 1963 година, донесе

ТАРИФА НА ПРЕМИИТЕ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

1. Премиите за реосигурување на определени ризици во здравственото осигурување на земјоделците предвидени со Одлуката за спроведување на задолжителното здравствено реосигурување на земјоделците од 20 април 1963 година ќе се пресметуваат и ќе се уплатуваат по стопите определени со оваа тарифа.

2. Премиите за реосигурување изнесуваат:

1) 0,307% за реосигурување на ризиците што настануваат во случај на понизок катастарски приход односно придонес за здравствено осигурување;

2) 0,327% за реосигурување на ризиците што настануваат во случај на поголемо користење на стационарно лекување на заболувања од ТБЦ и малигни тумори.

3. Премиите се пресметуваат од основницата што ја сочинува катастарскиот приход утврден за територијата на комуналната заедница за 1963 година.

4. Премиите за реосигурување по стопи определени со оваа тарифа, се пресметуваат месечно. Ко-

нечната пресметка на премиите се врши на крајот на годината со завршните сметки.

5. Оваа тарифа влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1963 година.

УПРАВЕН ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Бр. 07-933/1

20 април 1963 година

Скопје

Претседател,
Наум Пејов, с. р.

132.

На основа член 44 став 1 точка 4 и член 87 став 1 од Законот за здравствено осигурување на земјоделците („Службен весник на СРМ“ бр. 14/63), Управниот одбор на фондот за здравствено реосигурување на земјоделците, на седницата одржана на ден 20 април 1963 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ФИНАНСИСКИ ПЛАН НА ФОНДОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1963 ГОДИНА

I. Финансискиот план на фондот за задолжително здравствено реосигурување на земјоделците за 1963 година содржи:

— чист приход од динари	68.411.119
— расходи од динари	67.851.000
— вишок на приходи над расходи од динари	560.119

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

УПРАВЕН ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Број 07-834/1

20 април 1963 година

Скопје

Претседател,
Наум Пејов, с. р.

133.

На основа член 44 став 1 точка 4 и член 87 став 1 од Законот за здравствено осигурување на земјоделците „Службен весник на СРМ“ бр. 14/63), Управниот одбор на Фондот за здравствено реосигурување на земјоделците, на седницата одржана на ден 20 април 1963 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА ФОНДОТ ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗА 1962 ГОДИНА

I. Се усвојува завршната сметка на фондот за задолжително здравствено реосигурување на земјоделските производители за 1962 година во која се искажани:

— чист приход од	дин.	44.537.119
— расходи од	дин.	31.169.000
— вишк приходи над расходи од	дин.	13.168.119

II. Вишокот на приходите утврден со завршната сметка, согласно член 88 и 79 од Законот за здравствено осигурување на земјоделците, се внесува како вонреден приход во 1963 година.

III. Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ.“

УПРАВЕН ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО РЕОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ

Бр. 07-931/1

20 април 1963 година

Скопје

Претседател,
Наум Пејов, с. р.

134.

На основа член 102 став 1 од Законот за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Републичката изборна комисија за избор на пратеници на Собранието на Социјалистичка Република Македонија

О Б Ј А В У В А

дека на 3 јуни 1963 година во општинските собранија за изборите што ќе се одржат на 16 јуни 1963 година се избрани следниве кандидати за пратеници на Републичкиот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија во овие изборни единици и тоа:

1. ДИМИТРОВСКИ КОСТОВ НИКОЛА — во изборната единица БИТОЛА I
2. ПЕЕВ ЛАМБОВ НАУМ — во изборната единица БИТОЛА II
3. ПЕЕВСКИ ДИМОВ МИТО — во изборната единица БИТОЛА III
4. ЛОЗАНОВСКА СТОЈАНОВА ОРДАНКА — во изборната единица БИТОЛА IV
5. ВАСИЛЕВСКА ЦВЕТАНОВА КОЦА — во изборната единица БИСТРИЦА
6. ЈОНОВСКИ ВЕЉАНОВ МИЛАН — во изборната единица ДЕМИР ХИСАР
7. БОЈАНОВСКИ КОНЕВ ДИМЧЕ — ДИЗЕ — во изборната единица ДОЛНЕНИ
8. БУНТЕВСКИ ТРАЈЧЕВ РИСТО — во изборната единица КРИВОГАШТАНИ
9. МАНДИЛОВСКИ КОСТОВ ВАНГЕЛ — во изборната единица КРУШЕВО
10. НИКОЛОВСКИ СОТИРОВ ГОГА — во изборната единица КУКУРЕЧАНИ
11. ЗДРАВКОВСКИ БОШКОВ ПЕТАР — во изборната единица МОРИОВО
12. ДИМИТРОВСКИ КОСТОВ МИТО — во изборната единица НОВАЦИ
13. АРНАУДОВА ТОДЕВА ВЕРА — во изборната единица ПРИЛЕП I
14. ДИМЕВСКИ ГОРЕВ МИЦЕ — во изборната единица ПРИЛЕП II
15. ПЕПЕЉУГОСКИ ПЕТРОВ ПЕТАР — во изборната единица ПРИЛЕП III
16. ЦАМБАЗ АНГЕЛЕВ ДАРЕ — во изборната единица ПРИЛЕП IV
17. НАЈДОСКИ СТОЈАНОВ КИЦЕ — во изборната единица ТОПОЛЧАНИ

18. МИЈАЛКОВСКИ МАНЕВ МИТКО — во изборната единица КРАТОВО
19. АТАНАСОВСКИ МАЛИНОВ ДИМЧЕ — во изборната единица КРИВА ПАЛАНКА I
20. ПУТИНСКИ СТОЈЧЕВ САЛТИР — во изборната единица КРИВА ПАЛАНКА II
21. МАЛИНСКА ЃОРЃЕВА ВЕСЕЛИНКА — во изборната единица КУМАНОВО I
22. ДИМКОВСКИ СТОЈАНОВ МИЛОРАД — во изборната единица КУМАНОВО II
23. КОЦЕВА ЕЃТИМОВА ЉУБИЦА — во изборната единица КУМАНОВО III
24. ТАКИ РАМАДАН ХАМИД — во изборната единица КУМАНОВО IV
25. АРИФИ НУХИ АРИФ — во изборната единица ЛИПКОВО
26. СТЕЃКОВСКИ МИЛАНОВ БЛАГОЈА — во изборната единица ОРАШАЦ
27. МЕНКОВ ИЛИЕВ ПЕРО — во изборната единица СТАРО НАГОРИЧАНЕ
28. АНГЕЛЕСКИ РИСТОВ НОВКО — во изборната единица БЕЛЧИШТА
29. АРСОСКИ МИЛЕВ СТОЈМИР — во изборната единица БРОД
30. МУЧА НАЗИФ ФЕМИ — во изборната единица ДЕБАР
31. СТЕЃАНОВСКИ КАРАФИЛОВ ЉУПЧО — во изборната единица КИЧЕВО I
32. АЛЕКСОСКИ КРСТЕВ БОРИС — КАРЧЕ — во изборната единица КИЧЕВО II
33. ЗЕНКУ АЛИОВ АБЕДИН — во изборната единица КИЧЕВО III
34. КАНЕВЧЕ ДИМИТРИЕВ АСПАРУХ — во изборната единица КОСЕЛ
35. ГАВРИЛОВА ПАСКОВА ВЕРА — во изборната единица ОХРИД I
36. АЛЕКСОВСКИ ЈОНЧЕВ НИКОЛА — во изборната единица ОХРИД II
37. ШАКИРИ РИФАТ РЕСУЛ — во изборната единица РЕСЕН I
38. НЕЧОВСКИ КИМЕВ ВАНЕ — во изборната единица РЕСЕН II
39. НЕСТОРОСКА ЃОРЃИЕВА ВЕРКА — во изборната единица СТРУГА I
40. ЦЕМАИЛ АРИФ КОКУ — во изборната единица СТРУГА II
41. ПЕТКОСКИ ЃОРЃИЕВ БОРО — во изборната единица СТРУГА III
42. ЈАНЕСКИ ДИМКОВ КОЦЕ — во изборната единица ДРАЧЕВО
43. МУСТАФА АВДИ ЦЕВЦЕТ — во изборната единица ЃОРЧЕ ПЕТРОВ I
44. ПЕТРОВСКИ СТОЛЕВ МИЛАН — во изборната единица ЃОРЧЕ ПЕТРОВ II
45. МЕМЕДОВСКИ АБДУЛОВ ЦЕМАИЛ — во изборната единица ПЕТРОВЕЦ
46. ГРИВЧЕВ ЈОСИФОВ ВАСИЛ — во изборната единица ИДАДИЈА I
47. ПОПОВ ЈОРДАНОВ БЛАГОЈ — во изборната единица ИДАДИЈА II
48. ЦРВЕНКОВСКИ ЛАЗЕВ КРСТЕ — во изборната единица ИДАДИЈА III
49. ЈАКОВЛЕВСКИ ДИМИТРОВ ТРПЕ — во изборната единица ИДАДИЈА IV
50. СТАВРЕВ ТЕОДОС ДРАГОЉУВ — во изборната единица КАЛЕ I
51. АВДОВИЃ МУМИН ШУКРИ — во изборната единица КАЛЕ II
52. ШУКРИ МЕХМЕТ РАМО — во изборната единица КАЛЕ III
53. КРАЛЕВСКИ ЛАЗОВ БОРО — во изборната единица КАЛЕ IV
54. ЃУРКОВИЃ МИХАЈЛОВ ЈЕЛЕНА — во изборната единица КИСЕЛА ВОДА I
55. КУЗМАНОВСКИ ЦВЕТКОВ БОГЕ — во изборната единица КИСЕЛА ВОДА II
56. ЛЕВКОВ ИЛИЕВ ДИМЧЕ — во изборната единица КИСЕЛА ВОДА III
57. ГЕОРГИЕВСКИ ДАНАИЛОВ КИРО — во изборната единица КИСЕЛА ВОДА IV
58. СЕЈЃУЛА КАСУМ КЕМАЛ — во изборната единица СААТ КУЛА I
59. СИМИТЧИЕВ ЈОВАНОВ Д-р АСЕН — во изборната единица СААТ КУЛА II
60. ВЕЛИ САКИ РУКИЈА — во изборната единица СААТ КУЛА III
61. СМИЛЕВСКИ УРОШЕВ ВИДОЈЕ — во изборната единица ГОСТИВАР I
62. МЕМЕДИ РАМАН РАСИМ — во изборната единица ГОСТИВАР II
63. МИЃТАРИ МИЃТАР ОСМАН — во изборната единица ГОСТИВАР III
64. БРАЈКОВСКИ САВЕВ ФИЛИП — во изборната единица ЖЕРОВЈАНЕ I
65. РАМАДАНИ ХАЈРИЈА ХИСЕН — во изборната единица ЖЕРОВЈАНЕ II
66. БРАЈКОВСКИ ВАСИЛЕВ ЖИВКО — во изборната единица МАВРОВО
67. ШАКИРИ АЛИТОВ РЕИС — во изборната единица САРАКИНО
68. АПОСТОЛОВСКИ АЦЕВ МИРКО — во изборната единица ТЕТОВО I
69. РАМАДАНИ АДИЛА ХИЦЕТ — во изборната единица ТЕТОВО II
70. ТРЕСИ МИЦАИТА ХИРЕМЕ — во изборната единица ТЕТОВО III
71. ТАИРИ ИМЕР СУЛЕЈМАН — во изборната единица ТЕАРЦЕ I
72. КОСТОСКИ ЃОКОВ ЈОРДАН — во изборната единица ТЕАРЦЕ II
73. ТЕМЕНУГОВ МИЛЕВ МИТО — во изборната единица БОГДАНЦИ
74. ПАВЛОВ РИСТОВ МЛАДЕН — во изборната единица ВАЛАНДОВО
75. МИТРОВ СТАВРЕВ МОМЧИЛО — во изборната единица ГЕВГЕЛИЈА
76. ЛЕВКОВ ДИМЕВ БЛАГОЈ — во изборната единица ГРАДСКО
77. МИЦАЈКОВ ЃОШОВ МИТО — во изборната единица КАВАДАРЦИ I
78. ЧЕМЕРСКИ АНГЕЛОВ АНГЕЛ — во изборната единица КАВАДАРЦИ II
79. ЈОРДАНОВСКИ НИКОЛОВ ЈОРДАН — во изборната единица НЕГОТИНО
80. ТАХИР СЕЈЃЕРИ КАМУРАН — во изборната единица ТИТОВ ВЕЛЕС I

81. НИКОЛОВ ДИМКОВ ДРАГАН — во изборната единица ТИТОВ ВЕЛЕС II
82. МИТЕВСКИ ИЛИЕВ НИКОЛА — во изборната единица ЧАШКА
83. ХАСАНАГОВСКИ ДЕРВИШОВ МЕХМЕД — во изборната единица БЕРОВО
84. РОМАНО АВРАМ МОРИЦ — во изборната единица ВАСИЛЕВО
85. ЈАНКУЛОВ СПИРОВ ПЕРО — во изборната единица ВИНИЦА
86. ДИМИТРОВСКИ ФИДАНЧОВ ДАНАИЛ — во изборната единица ДЕЛЧЕВО
87. ВЕЉАНОВА ЈОРДАНОВА ПАВЛИНА — во изборната единица КОЧАНИ I
88. ЕФРЕМОВ АНГЕЛОВ БОРО — во изборната единица КОЧАНИ II
89. ТРЕНДОВ ЈОРДАНОВ СТОЈАН — во изборната единица КОЧАНИ III
90. МИНАНОВА МАНЕВА МАРА — во изборната единица НОВО СЕЛО
91. МИЛЕВ БОРИСОВ МИЈАЛЧЕ — во изборната единица ПРОБИШТИП
92. ЦЕЛАДИНОВА ШЕФКИАЛИОВА БЕДА — во изборната единица РАДОВИШ I
93. ДОНЕВ КОЦЕВ АЛЕКСАНДАР — во изборната единица РАДОВИШ II
94. ГИГОВ ТРАЈАНОВ ДУШКО — во изборната единица СВЕТИ НИКОЛЕ I
95. ДИМОВ ГОРГИЕВ КОЦЕ — во изборната единица СВЕТИ НИКОЛЕ II
96. БОСИЉАНОВА ПАНДЕВА КАТЕРИНА — во изборната единица СТРУМИЦА I
97. БАТЕВ КИРОВ МИТКО — во изборната единица СТРУМИЦА II
98. АРСОВ ДОНЧОВ ЉУПЧО — во изборната единица ШТИП I
99. ГРЛИЧКОВ СЛАВКОВ АЛЕКСАНДАР — во изборната единица ШТИП II
100. ПУЗДЕРЛИСКА ТОДОРОВА ПАВЛИНА — во изборната единица ШТИП III

Бр. 300/1

5. VI. 1963 година

Скопје

РЕПУБЛИЧКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Секретар,

Претседател,

Горги Ј. Цаца, с. р.

Асен Груиче, с. р.

Ојласен дел

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-5918/1 од 2 април 1963 година, ја одобри промената на личното име на Горгиева Ленка, родена на ден 13 јули 1921 година во Струмица, Штипска околија, од родители: татко Никола и мајка Нета, така што во иднина личното име ќе ѝ гласи **Воданова Лена**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (164)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-6677/1 од 3 април 1963 година, ја одобри промената на личното име на Стојчев Душан, роден на ден 11 април 1935 година во Немањица, Штипска околија, од родители: татко Пенчо и мајка Пецка, така што во иднина личното име ќе му гласи **Миланов Душко**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (165)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-5915/1 од 3 април 1963 година, ја одобри промената на личното име на Николовски Боривоје, роден на ден 10 април 1932 година во Тегово, од родители: татко Јован и мајка Фанија, така што во иднина личното име ќе му гласи **Симеонов Борис**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (166)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-5920/1 од 3 април 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Николовска Анка, родена на ден 30 октомври 1940 година во Велико Бањице, околија Нишка, од родители: татко Милиќ Бранко и мајка Милоска, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Симеорова**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (167)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-7178/1 од 9 април 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Ампов Блажо, роден на 11 јуни 1948 година во с. Гор. Стубол, Штипска околија, од татко Ампов Трајан и мајка Димка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Властимир**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (168)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-6449/1 од 3 април 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Смилевска Лилица, родена на ден 24 јули 1948 година во град Скопје од татко Цветан и мајка Елена, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Лилјана**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (169)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-7292/1 од 9 април 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Николоски Методија, роден на 12 јули 1934 година во Прилеп, од татко Благоја и мајка Блага. Промената е одобрена и на сопругата му Николоска Фанија, родена на 1 мај 1936 година во Варош, од татко Владимир и мајка Љуба, така што во иднина фамилијарното име ќе им гласи **Илиоски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (171)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-4524/2 од 2 април 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Коловски Михаил, роден на 17 ноември 1943 година во Берово, Штипска околија, од татко Панте Коловски и мајка Аница, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Гаврил**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (172)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-7029/1 од 8 април 1963 година, ја одобри промената на личното име на Симеонов Трифун Филип, роден на ден 26 април 1935 година во Винаца, од татко Трифун и мајка Магда, така што во иднина личното име ќе му гласи **Коцев Фиданчо**.

Со истото решение е одобрена промената на фамилијарното име и на сопругата му Симеорова Марија, родена на ден 12 јули 1937 година во с. Оризари, од татко Ангел и мајка Перса, така што во иднина фамилијарното име ќе ѝ гласи **Коцева Марија**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (173)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-5917/1 од 2 април 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Ивановска Лидија, родена на ден 6 март 1961 година, во непознато место, од непознати родители, а усвоена од Ивановски Благоја и Ангелина, така што во иднина роденото име ќе ѝ гласи **Блага**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (178)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-7485/1 од 24 април 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Хасан Јусуф Зијадин, роден на 17 јули 1935 година во град Скопје, од татко Даут и мајка Хаџер, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Јусуф**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (179)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-7888/1 од 25 април 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Мартиновски Исидор, роден на 4 април 1936 година во село Јазарополе, Тетовска околија, од татко Илија и мајка Весела, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Исо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (180)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-7889/1 од 25 април 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Зекировски Мемед, роден на 27 септември 1931 година во село Алдинци, Скопска околија, од татко Бајрам и мајка Кериме, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Ахмед**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (181)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-7486/1 од 24 април 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Буцевски Трајко, роден на ден 5 јули 1941 година во село Галичник, Тетовска околија, од татко Благоја и мајка Викторија, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Илија**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (182)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-7887/1 од 25 април 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Ѓаковски Јован, роден на ден 21 мај 1916 година во село Герман, околија Јеринска, Грција, од татко Коста и мајка Софија, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Иван**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (183)

Републичкиот секретаријат за внатрешни работи на СРМ, со решението бр. 20-7488/1 од 25 април 1963 година, ја одобри промената на роденото име на Васков Пантелеј, роден на ден 9 мај 1944 година во град Скопје, од татко Благој и мајка Љупка, така што во иднина роденото име ќе му гласи **Панче**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (184)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-6705/1 од 3 април 1963 година, ја одобри промената на личното име на Цурев Страхиња, роден на 1 март 1903 година во с. Ново Село, Штипска околија, од татко Постол и мајка Ефка, така што во иднина личното име ќе му гласи **Кедев Страхил**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (185)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-7172/1 од 9 април 1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Савов Милош, роден на ден 26 декември 1926 година во село Фурка, Титоввелешка околија, од татко Мито и мајка Вангелија.

Промената на фамилијарното име на Савов Милош се протегнува и на малолетните му деца и тоа: Савов Мито, роден на 19 јуни 1954 година и Савова Вангелина, родена на 18 јули 1957 година и двете родени во село Фурка, околија Титоввелешка, така што во иднина фамилијарното име ќе им гласи **Атанасов** односно **Атанасова**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (187)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 20-6448/2-1963 година, ја одобри промената на фамилијарното име на Алијевиќ Ашмет, роден на ден 8 ноември 1944 година во село Биљача, околија Лесковец, од татко

Риза и мајка Стојна, така што во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Веселов**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (188)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Велкова Љубица од Битола, ул. „Струшка“ бр. 17, поднесе тужба до овој суд за развод на бракот, против Бајрамовски Мемед од Битола, а сега во неизвесност со непозната адреса. Бидејќи тужениот Мемед е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противно ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 157/63. (163)

Ликовска Аџија од село Острец, Битолско, поднесе тужба до овој суд за утврдување постоење на брак, против Ликовски Исмет, сега во неизвесност. Бидејќи тужениот Исмет е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противно ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 221/63. (170)

ОКОЛИСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

При овој суд е покрената постапка за поништување на обвезници и тоа: бр. 78748, бр. 78749 и бр. 78750 сите на сума од по 50.000 дивари, бр. 31332, 31333 и 31334 сите на сума од по 10.000 динари, бр. 7868 на сума од 5.000 динари и бр. 31485 на сума од 1.000 динари, издадени од Народната банка на ФНРЈ, Главна централа, Дирекција на државните заеми, на име на Кивановски Исмаилов Алил, од с. Канатларци, а сега иселен во НР Турција.

Се поканува секој еден што ги притежава горните обвезници по било кој основ да јави на овој суд и стави приговор против поништувањето им во рок од 30 дена од објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

По истекот на горниот рок обвезниците ќе се сметаат за поништени.

Од Околинскиот суд во гр. Прилеп, Р. бр. 775/62. (168)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29-VIII-1962 година, рег. бр. 22/62, свеска I, е запишано под фирма: Земјоделско претпријатие „Прогрес“ во село Долнени. Предмет на работењето на претпријатието е: земјоделско производство, преработка и реализација.

Претпријатието е основано од Народниот одбор на општината Долнени со решението бр. 01-1980/2-62 од 1-VIII-1962 година.

Претпријатието ќе го потпишуваат Рампо Борис Атанасовски, директор, и Цветко Алекса Спирковски, книговодител.

Од Округниот стопански суд во Битсла, Фи бр. 348/62. (1237)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 5-IX-1962 година, рег. бр. 42/55, свеска III, е запишана под фирма: Продавница број 3 во Охрид на Земјоделската задруга „Корабица“ од село Лескоец, Охридско. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на вар од сопствено производство.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Корабица“ од с. Лескоец, а основањето е одобрено од НО на општината Охрид, со решението бр. 04-8527/1 од 29-VIII-1962 година.

Раководител на продавницата е Петре Смичевски, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува задругата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 354/62. (1238)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-VIII-1962 година, рег. бр. 123/55, свеска II, е запишана под фирма: Продавница — трафика во Охрид, ул. „Први мај“ на Ивалидското претпријатие „Прилеп“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на цигари, таксени врелносници, кибрит, газни обрасци, пластични и гумени производи, прибор за пишување, прибор за бричење, тоалет хартија и салфети.

Продавницата е основана од Ивалидското претпријатие „Прилеп“ од Прилеп, а основањето е одобрено од НО на општината Охрид, со решението бр. 04-4283/1 од 14-VII-1962 година.

Раководител на продавницата е Османовски Цемаил, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 336/62. (1239)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25-VIII-1962 година, рег. бр. 64/55, свеска II, е запишана под фирма: Продавница (барака) на Здружното лозарско претпријатие „Центар“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на грозје, вино и ракија, амбалажирани во прописно запечатени шишиња, и тоа од сопствено производство.

Продавницата е основана од Здружното лозарско претпријатие „Центар“ од Прилеп, а основањето е одобрено од НО на општината Прилеп, со решението бр. 04-5643/1 од 15-VIII-1962 година.

Раководител на продавницата е Златевски Љубен, а ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битсла, Фи бр. 340/62. (1242)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 538, страна 1579 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Кисела Вода — Скопје, бр. 04-4287/61 од 10. IX. 1962 година дејноста на Градежното претпријатие за фасади, терацери, мермерски и керамички услуги „Ударник“, Скопје, во иднина се проширува и со:

- а) производство на мелен камен за терацо,
- б) производство на шупли бетонски блокови и в) изведување на објекти од високоградба.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 15/63. (164)

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Тетово на име Мамут Исеина Идризи, с. Теново, Тетовско. (1513)

Воена книшка на име Јаким Трајко Цветков, с. Стиник, Струмица. (1531)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Кратово на име Трајан Јакимов Лазаревски, с. Вакуф, Кратово. (1532)

Уверение бр. 349 од 26. X. 1962 година издадено од Отсекот за народна одбрана на НО на општината Долнени на име Небија Идризов Деароски, с. Дебреште, Прилеп. (1565)

Воена буква на име Зани Раиф Вајрами, ул. „Тоде Мендол“ бр. 3 — Куманово. (1577)

Воена буква издадена од Воениот отсек — Куманово на име Миле Т. Арсовски, ул. „Ш македонска бригада“ бр. 22а — Куманово. (1577)

Уверение за отпуст од државјанство на ФНРЈ и НРМ бр. 17664/60 од 14. I. 1961 година, издадено од ДСВР на НРМ — Скопје на име Џевка Абази, с. Д. Бањица, Тетовско. (1493)

Воен документ издаден од Штабот на VI стрелачка бригада во Врање на име Иван Андон Ѓорѓиевски, с. Ново Село, Титоввешко. (1432)

Вена легитимација издадена во Сарајево на име Јован Влажев Данилов, ул. „Ванчо Прке“ бр. 4 — Винаца, Кочани. (1444)

КОНКУРСИ

На основа чл. 33 од Законот за јавните службеници, Советот за култура на Народниот одбор на општината Идадија — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место УПРАВНИК на Зоолошката градина во Скопје

Услови:

Кандидатот треба да има завршено филозофски факултет — група БИОЛОГИЈА.

Молбите со потребните документи по член 31 од Законот за јавните службеници и кратка биографија за движењето во службата, се доставу-

ваат преку Советот на Зоолошката градина — Скопје до Советот за култура на НОО Идадија — Скопје. (706)

КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА ПРИ УЧИЛИШТЕТО ЗА МЕДИЦИНСКИ СЕСТРИ ВО ШТИП, ВРЗ ОСНОВА НА ОДЛУКАТА НА ШКОЛСКИОТ ОДБОР

распишува

РЕДОВЕН КОНКУРС

за пополнување на следните работни места за учебната 1963/64 година, и тоа:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. професор по македонски јазик | 1 |
| 2. професор по англиски јазик | 1 |

УСЛОВИ:

Кандидатите под точка 1 треба да имаат завршено филозофски факултет и положен стручен испит, а под точка 2 завршен филозофски факултет.

Плата по Законот за јавните службеници (положајна по одлука на школскиот одбор), а по евентуално донесување на правилниците, по правилникот на училиштето.

Молби со сите потребни документи по чл. 31 од Законот за јавните службеници да се доставуваат до училишниот одбор на Училиштето за медицински сестри — Штип до 30. VI. 1963 година. (594)

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ЗЕМЈОДЕЛСКО-ШУМАРСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место СЕКРЕТАР на Факултетот

УСЛОВИ: Завршен факултет (настава од втор степен), со положен стручен испит.

Плата според Законот за јавните службеници, а полагајна плата според Правилникот за определување на полагајните плати на Универзитетот во Скопје.

Молбите со кратка биографија, како и документите според член 31 од Законот за јавните службеници да се достават до Деканатот на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје.

Рок на траењето на конкурсот е до 1. X. 1963 година, со тоа доколку местото не се пополни во предвидениот рок, продолжува до 31. XII. 1963 година.

Стапување на работа по договор. (602)

ИСПРАВКА

Во конкурсот на Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на Кумановска околина, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 20 од 24 мај 1963 година, во условите за работното место под еден, вториот ред треба да гласи: „правен факултет, положен стручен испит или“.

Од Редакцијата

Во смисла на чл. 60 од Статутот и чл. 27 од Правилникот за трудови односи, Конкурсна комисија на Комуналниот завод за социјално осигурување во Охрид

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места во КЗСО — Охрид, и тоа:

1. Лекар — советник
2. Референт за пензиско и инвалидско осигурување
3. Референт — раководител по здравствено осигурување на земјоделски производители

У С Л О В И:

За работното место под точка (1) кандидатот да има завршен медицински факултет, положен стручен испит и 5 години практика, или без испит и без практика.

За работното место под точка (2) кандидатот да има завршено правен факултет или виша управна школа со положен стручен испит и над 2 години служба.

За работното место под точка (3) кандидатот да има завршено виша управна школа или средна со над 2 години службеничка практика.

Молбите правилно таксирани со потребните документи за засновање работен однос, кандидатите треба да ги достават на адреса: Комунален завод за социјално осигурување — Конкурсна комисија — Охрид.

Плата по Правилникот за распределба на личниот доход на работниците на КЗСО — Охрид.

Конкурсот ќе биде во важност 15 дена по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно до пополнување на работните места.

Заинтересираните за информација можат да се обратат во КЗСО — Охрид. (673)

ФАКУЛТЕТСКИОТ СОВЕТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

I

— За еден наставник (во сите звања: предавач, доцент, виши предавач, вонреден професор, редовен професор) за предметот германски јазик и литература, и

— за еден наставник (во сите звања) за предметот методика (за Педагошката група).

Пријавите (со биографија, список на научни и стручни трудови, во колку има такви, со по еден примерок од истите и потребните такси, како и документите по чл. 31 од ЗЈС), се поднесуваат во Секретаријатот на Факултетот.

II

— За секретар на Факултетот.

Услови: завршен факултет и положен стручен испит за звањето референт I врста.

Пријавите со документите по чл. 31 од ЗЈС се поднесуваат во Секретаријатот на Факултетот.

Настап на работа на 1. VII. 1963 година.

Рок за поднесување на пријавите под точка I и II е 15. VI. 1963 година. (639)

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување следните работни места:

1. Управник на Здравствената установа „Дебарски бањи“ — Дебар; и
2. Управник на Домот за народно здравје — Дебар.

У с л о в и:

1. Кандидатот под точка 1) да има завршено медицински факултет или економски или правен факултет, да го положил стручниот испит за односното звање и да има најмалку 3 години работен стаж.

2. Кандидатот под точка 2) да има завршено медицински факултет, односно економски или правен факултет, да го има положено стручниот испит и 5 години практика на раководни работи.

Личен доход по Правилникот за распределба на личните доходи на Здравствената установа „Дебарски бањи“ — Дебар и Домот за народно здравје — Дебар.

Молбите со сите потребни документи согласно член 31 од Законот за јавните службеници, се доставуваат до Народниот одбор на општината Дебар — Комисија за службенички работи—Дебар.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (638)

На основа чл. 137 и 136 од Статутот на Школата, Советот на Вишата економска книговодствена школа во Прилеп

распишува

К О Н К У Р С

за избор на наставници (професори или предавачи на виша школа) и пополнување на работното место — раководител на вежби

I

Вишата економска книговодствена школа во Прилеп, бара:

- 1) Постојани наставници по следните предмети:
 - а) Специјализирани книговодства од I год.,
 - б) Контоарски работи,
 - в) Организација на стопанските претпријатија,
 - г) Основи на економска политика на СФРЈ,
 - д) Организација на книговодството со механиграфија,
 - ѓ) Теорија на билансот и анализа на работењето,
 - е) Стопанско со облигационо право,

ж) Планирање во стопанските организации.

Во смисла на чл. 148 од Статутот на школата, ќе се врши групирање на предмети, со цел да се запази нормата на часовите.

УСЛОВИ: Кандидатите за звањето **ПРОФЕСОР НА ВИША ШКОЛА** треба да ги исполнуваат условите од чл. 174 ст. 1, а кандидатите за звањето **ПРЕДАВАЧ НА ВИША ШКОЛА** условите од чл. 174 ст. 2 од Законот за високото школство во НРМ („Службен весник на НРМ“ бр. 20/61).

Кандидатите обавезно поднесуваат: молба, заверен препис од диплома, кратка биографија, список на стручни трудови, согласност од установата каде е на работа за учеството на конкурсот, а кандидатите што не се во јавна служба поднесуваат документи согласно чл. 31 од Законот за јавните службеници.

2) Раководител на вежби по книговодство.

УСЛОВИ: Високо или више економско образование или средна економска школа со 3 годишна практика.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите од чл. 31 од Законот за јавните службеници.

II

Конкурсот трае 30 дена од денот на објавувањето. Доколку работните места не се пополнат во определениот рок, конкурсот продолжува до пополнувањето.

За означените работни места под I т. 1 и 2 доколку не се пријават кандидати за постојани наставници, односно раководител на вежби, согласно чл. 136 од Статутот на школата истите ќе бидат пополнети со хонорарни. Во тој случај кандидатите поднесуваат и одобрение согласно чл. 49-в од Законот за јавните службеници.

Во колку кандидатите за работните места под I т. 1 од овој конкурс, не се со место на живеење во седиштето на школата, а ги исполнуваат условите од чл. 40 од Уредбата за накнада на патни и други трошоци на јавните службеници им припаѓа накнада за одвоен живот.

Молбите со документите се поднесуваат до Секретаријатот на школата.

На основа член 21 и 33 од Законот за јавните службеници, Комисијата за службенички работи на Народниот одбор на општината Крива Паланка

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место:

— **ДИРЕКТОР** на Заводот за запослување на работници во Крива Паланка

Услови:

Виша стручна спрема, положен стручен испит и најмалку 12 години практика на управни работи.

Основна плата по Законот за јавните службеници, а полагајна по Одлуката за полагајните плати на службениците на Заводот за запослување на работници.

Молбите со документи по член 31 од Законот за јавните службеници, како и документи за

школската спрема и години на служба, се доставуваат до Народниот одбор на општината Крива Паланка — Комисија за службенички работи, во рок од 15 дена по објавувањето на конкурсот. (600)

К О Н К У Р С Н А Т А К О М И С И Ј А Н А З А В О Д О Т З А ЗАПОСЛУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИ — КУМАНОВО

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Еден референт за професионална оријентација,
2. Еден референт за правење на анализи — аналитичар

У С Л О В И:

Кандидатите под ред. бр. 1 треба да имаат завршен филозофски факултет — група психологија со 5 години практика во струката и положен стручен испит.

Кандидатите под реден бр. 2 треба да имаат завршен економски факултет со 5 год. практика во струката и положен стручен испит.

Плата по ЗЈС, а полагајна плата по Одлуката за полагајни плати на Заводот за запослување на работници.

Работното место под ред. бр. 1 има право и на посебен додаток.

Молбите со кратка биографија и документи по чл. 31 од ЗЈС да се достават до конкурсната комисија на Заводот за запослување на работници — Куманово.

Лицата што се во работен однос треба да поднесат потврди дека имаат право да учествуваат на конкурсот.

Конкурсот има важност од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе трае до пополнување на работните места.

Информации во врска со конкурсот можат да се добиват секој ден од 12—14 часот на телефон 50-271. (677)

Ј У Г О С Л О В Е Н С К И Т Е Ж Е Л Е З Н И Ц И ЗАЕДНИЦАТА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА — СКОПЈЕ,

на основа член 48 од Основниот закон за изградба на инвестициони објекти

распишува

К О Н К У Р С

за установување на подобност на изведувачи за изградба на I делница од км. 7 + 235 до км. 14 + 060 на железничката пруга Гостивар — Кичево

Се повикуваат заинтересираните градежни претпријатија да на Заедницата на ЖП Скопје — Инвеститорска група и поднесат податоци за доказ на својата спремност за изведување на горенаведените работи.

За оценување на спремноста претпријатијата треба да ги поднесат следните документи:

1. Решение за регистрација на претпријатието;
2. Список на расположивата градежна механизација способна за изведување на горенаведените градежни работи со означување на набавната и сегашната вредност на механизацијата;
3. Список на овластени инженери и техничари со детално опишување на нивната досегашна пракса;
4. Преглед по врста, обем и вредност на досегашните работи на претпријатието, како и работите што претпријатието ги изведува во текот на оваа година;
5. Оверен препис од образецот бр. 14 за завршната сметка за 1962 година.

Горните податоци претпријатијата да ги достават на означената адреса до 25 јуни 1963 година.

Информации можат да се добијат на означената адреса писмено, усмено и на телефон бр. 34-56 и 20-01 локал 382 и 281.

**КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА НА ОПШТИНАТА
БОЛНИЦА — ОХРИД**

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Еден лекар на специјализација по Општа хирургија,
2. Еден лекар на специјализација по Офталмологија.

УСЛОВИ: Кандидатите да имаат 3 години работен стаж, положен стручен испит и знаење на одреден странски јазик.

Настап на работа по спогодба.

Личен доход по Правилникот за личните доходи на Болницата.

Конкурсот трае до пополнување на работните места. (674)

СОДРЖИНА

	Страна
115. Решение за давање согласност на Одлуката за стопите на основните придонеси за инвалидско и пензиско осигурување и стопата на придонесот за додаток на деца	449
116. Решение за давање согласност на Одлуката за стопите на додајните придонеси за инвалидско осигурување — — —	449
117. Наредба за задолжително преземање заштитни мерки против лигавката и шапот во стопанските организации и установи	449
118. Наредба за убивање на животни заразени или сомнителни на зараза од лигавката и шапот — — — — —	450
119. Одлука за стопите на основните придонеси за инвалидско и пензиско осигурување и стопата на придонесот за додаток на деца — — — — —	450
120. Одлука за стопите на додајните придонеси за инвалидско осигурување — —	450
121. Одлука за пренос на работите и обврските на Републичкиот завод за социјално осигурување на Републичка заедница за социјално осигурување и на Републички завод за социјално осигурување — —	451
122. Одлука за спроведување на задолжително здравствено реосигурување — — —	451
123. Тарифа на премиите за задолжително здравствено реосигурување — — — —	452
124. Одлука за финансиски план на Фондот за задолжително здравствено реосигурување за 1963 година — — — — —	453
125. Одлука за усвојување на завршната сметка на Фондот за долгорочно осигурување на Републичкиот завод за социјално осигурување за 1962 година — — —	453
126. Одлука за усвојување на завршната сметка на Фондот за задолжително здравствено реосигурување за 1962 година —	453
127. Одлука за усвојување на завршната сметка на Републичкиот фонд за превентивна здравствена заштита за 1962 година —	454
128. Одлука за усвојување на завршната сметка на Фондот за одделна намена при Републичкиот завод за социјално осигурување за 1962 година — — — — —	454
129. Одлука за усвојување на завршната сметка на Фондот за здравствена изградба при Републичкиот завод за социјално осигурување за 1962 година — — —	454
130. Одлука за спроведување на задолжителното здравствено реосигурување на земјоделците — — — — —	455
131. Тарифа на премиите за задолжително здравствено реосигурување на земјоделците — — — — —	455
132. Одлука за финансиски план на Фондот за задолжително здравствено реосигурување на земјоделците за 1963 година —	456
133. Одлука за усвојување на завршната сметка на Фондот за задолжително здравствено реосигурување на земјоделските производители за 1962 година — — —	456
134. Објава на кандидати за пратеници на Републичкиот собор на собрание на СРМ — — — — —	456